



Врз основа на член 31 став 2 точка 2 и членовите 7, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66 и 67 од Изборниот законик (Сл. весник на Република Македонија бр. 40/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008; 163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012; 31/2013; 34/2013; 14/2014; 30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 136/2016; 142/2016, 67/2017, 125/2017, 38/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 98/19, 42/20, 74/21, 215/21, 58/24, 76/24 и 116/25) и член 58 став 1 и 7 од Деловникот на Државната изборна комисија бр.01-2772/1 донесен на 30.12.2022 година, Државната изборна комисија на седницата одржана на 17.08.2025 година донесе:

Нë базë тë nenit 31, paragrafi 2, pika 2 dhe neneve 7, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66 dhe 67 тë Kodit Zgjedhor (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 40/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008; 163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012; 31/2013; 34/2013; 14/2014; 30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 136/2016; 142/2016, 67/2017, 125/2017, 38/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 98/19, 42/20, 74/21, 215/21, 58/24, 76/24 dhe 116/25) dhe nenit 58, paragrafët 1 dhe 7 тë Rregullores së Komisionit Shtetëror тë Zgjedhjeve nr. 01-2772/1 тë miratuar më 30.12.2022, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur më 17.08.2025 miratoi:

**УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ПОДНЕСУВАЊЕ, ПРИЕМ И ПОТВРДУВАЊЕ
НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ЗА ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ
2025**

**ГЛАВА I
1.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Член 1

Предлагањето на кандидати за избор на градоначалник и членови на Совет, се врши со поднесување на листа на кандидат за градоначалник, односно листа на кандидати за членови на Совет, која овластените претставници на предлагачите ја доставуваат до Општинската изборна комисија или изборната комисија на Град Скопје (во понатамошниот текст ОИК и ИКГС).

Член 2

Право да поднесе листа на кандидат за градоначалник и листа на кандидати за членови на совет имаат:

- регистрираните политички партии самостојно,
- коалиции и

**UDHËZIM
PËR MËNYRËN DHE PROCEDURËN E
PARASHTRIMIT, PRANIMIT DHE
KONFIRMIMIT TË LISTAVE TË KANDIDATËVE
PËR ZGJEDHJET LOKALE
2025**

**KAPITULLI I
1.1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME**

Neni 1

Propozimi i kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe anëtarëve të Këshillit, bëhet me parashtrimin e listës së kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht listës së kandidatëve për anëtarë të Këshillit, që përfaqësuesit e autorizuar të propozuesve ia dorëzojnë Komisionit Komunal të Zgjedhjeve ose Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit (në tekstin e mëtejme: KKZ/KZQSH).

Neni 2

Të drejtë për të parashtruar listë të kandidatit për kryetar të komunës dhe listë të kandidatëve për anëtarë të Këshillit kanë:

- partitë e regjistruara politike në mënyrë të pavarur,
- koalicionet dhe



- група избирачи.

- grupi i zgjedhësve.

Член 3

- (1) Кандидат за член на совет и градоначалник **може** да биде државјанин на Република Северна Македонија, ако:
- наполнил 18 години живот и
 - има деловна способност.
- (2) Кандидат за член на совет и градоначалник **не може** да биде лице кое:
- осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеци, чие издржување се уште не е започнато и
 - се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело.

Член 4

Едно исто лице како кандидат за градоначалник и кандидат за член на совет може да биде предложен **само во една листа** за општините и за градот Скопје, согласно решението за распишување на Избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје во 2025 година.

Член 5

Кандидатот за градоначалник и кандидат за член на совет мора да биде граѓанин со **постојано живеалиште** во општината и градот Скопје каде што се врши изборот.

Член 6

Подносителот на листа, во иста општина може да поднесе **само една листа** на кандидати за членови на советот и **само една листа** на кандидат за градоначалник.

1.2. ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА И
ГРАДОТ СКОПЈЕ И ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ

Нени 3

- (1) Кандидати për anëtar të Këshillit dhe kryetar të komunës **mund** të jetë shtetasi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëse:
- ka mbushur 18 vjeç dhe
 - ka aftësi pune.
- (2) Кандидати për anëtar të Këshillit dhe kryetar të komunës **nuk mund** të jetë personi i cili:
- është i dënuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me dënim me burg të pakushtëzuar mbi gjashtë muaj, vuajtja e të cilit nuk ka filluar ende, dhe
 - është duke vuajtur dënim me burg për kryerjen e veprës penale.

Нени 4

Një person i njëjtë si kandidat për kryetar të komunës dhe kandidat për anëtar të Këshillit mund të propozohet **vetëm në një listë** për komunat dhe për Qytetin e Shkupit, në përputhje me aktvendimin për shpalljen e Zgjedhjeve për anëtarë të këshillave komunalë dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit në vitin 2025.

Нени 5

Kandidati për kryetar të komunës dhe kandidati për anëtar të Këshillit duhet të jetë qytetar **me vendbanim të përhershëm** në komunën dhe Qytetin e Shkupit ku bëhet zgjedhja.

Нени 6

Parashtruesi i listës, në komunën e njëjtë mund të paraqet **vetëm një listë të kandidatëve për anëtarë të Këshillit dhe vetëm një listë të kandidatit për kryetar të komunës**.

LISTAT E KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË
KOMUNËS DHE TË QYTETIT TË SHKUPIT DHE
LISTAT E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË



ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И
ГРАДОТ СКОПЈЕ ПОДНЕСЕНИ ОД
РЕГИСТРИРАНИ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
ИЛИ КОАЛИЦИИ

Член 7

(1) Листата на кандидат за градоначалник на општината и Градот Скопје, односно листа на кандидати членови на советот на општината и Градот Скопје (во понатамошниот текст: Листа на кандидати) се означува според името на подносителот на листата (името на политичката партија, односно коалицијата).

(2) Листата на кандидати ја потпишува лично овластен претставник на подносителот на листата.

(3) Називот на листата се означува според името на подносителот на листата.

Член 8

(1) Кога подносител на листата на кандидати е коалиција, субјективитетот на подносителот на листата на кандидати го утврдува ОИК/ИКГС, врз основа на Договор на политичките партии кои настапуваат како коалиција на изборите за избор на градоначалник и членови на совет (во понатамошниот текст: Договор за коалиција).

(2) Во коалиција која учествува на изборите може да учествуваат само регистрираните партии.

(3) Договорот за коалицирање **не може да го склучат** граѓански организации и фондации и коалицијата не може да користи име и симбол на граѓанска организација или фондација.

Член 9

(1) Договорот за коалиција го склучуваат претставници на политичките партии кои настапуваат заедно (коалициски партнери) и тој **задолжително** содржи:

- името на коалицијата,
- симболот (ако го има) и
- општината/те во која/и ќе настапуваат како коалиција.

КÊSHILLIT TÊ KOMUNÊS DHE TÊ QYTETIT TÊ
SHKUPIT TÊ PARASHTRUARA NGA
PARTITÊ E REGJISTRUARA POLITIKE OSE
KOALICIONET

Neni 7

(1) Lista e kandidatit për kryetar të komunës dhe të Qytetit të Shkupit, përkatësisht lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit (në tekstin e mëtejme: Lista e kandidatëve) shënohet sipas emrit të parashtruesit të listës (emri i partisë politike, përkatësisht koalicionit).

(2) Lista e kandidatëve nënshkruhet **personalisht** nga përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës.

(3) **Emri i listës** shënohet sipas emrit të parashtruesit të listës.

Neni 8

(1) Kur parashtruesi i listës së kandidatëve është koalicion, subjektivitetin e parashtruesit të listës së kandidatëve e konfirmon KKZ/KZQSH-ja, në bazë të Marrëveshjes së partive politike që paraqiten si koalicion në zgjedhjet për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe anëtarëve të Këshillit (në tekstin e mëtejme: **Marrëveshja për koalicion**).

(2) Në **koalicion** që merr pjesë në zgjedhje mund të marrin pjesë vetëm partitë e regjistruara.

(3) Marrëveshja për koalicion **nuk mund të lidhet** nga organizatat qytetare dhe fondacionet dhe koalicioni nuk mund të përdor emrin dhe simbolin e organizatës qytetare ose fondacionit.

Neni 9

(1) **Marrëveshjen për koalicion e lidhin** përfaqësuesit e partive politike që paraqiten së bashku (partnerët e koalicionit) dhe ajo **detyrimisht** përmban:

- emrin e koalicionit,
- simbolin (nëse e ka) dhe



(2) Договорот за коалиција може да содржи и одредби со кои се регулираат други меѓусебни права и обврски меѓу коалициските партнери.

(3) Договорот за коалиција, може да се однесува на настапување како коалиција во една или повеќе општини.

(4) Коалицијата може да учествува на локалните избори со:

- листа на кандидат за градоначалник и листа на кандидати за членови на советот на општината и Градот Скопје,

- само со листа на кандидат за градоначалник на општината и Градот Скопје и

- само со листа на кандидати за членови на советот на општината и Градот Скопје.

(5) Договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за регистрација на политичка партија, кои се доставуваат во прилог на поднесената листа на кандидати, се поднесуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

(6) По исклучок, Договорот за коалицирање, потврдата од централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија, кои се поднесуваат во прилог на поднесената листа на кандидати за избор на членови на совет односно градоначалник, доколку бидат поднесени во копија, оригиналот од договорот за коалицирање, потврдата од централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија **се депонира** во Државната изборна комисија (во понатамошниот текст: ДИК).

(7) ОИК/ИКГС, пред утврдување на субјективитетот на подносителот на листата за избор на членови на совет и градоначалници, договорот за коалицирање, потврдата од централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија, ги проверуваат со оригиналните документи депонирани во ДИК.

- комуна / комунат ку до тѐ парақитен си коалицион.

(2) Marrëveshja për koalicion mund të përmbajë edhe dispozita me të cilat rregullohen të drejtat dhe detyrat e tjera reciproke midis partnerëve të koalicionit.

(3) Marrëveshja për koalicion, mund të jetë në lidhje me paraqitjen si koalicion në një ose më shumë komuna.

(4) Koalicioni mund të merr pjesë në zgjedhjet lokale me:

- listën e kandidatit për kryetar të komunës dhe listën e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit,

- vetëm me listën e kandidatit për kryetar të komunës dhe të Qytetit të Shkupit dhe

- vetëm me listën e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit.

(5) Marrëveshja për koalicion, vërtetimin e Regjistrir Qendror dhe aktvendimin e gjykatës kompetente për regjistrim të partisë politike, që dorëzohen në shtojcë të listës së parashtruar të kandidatëve, parashtrohen në original ose në kopje të verifikuar nga noteri.

(6) Me përjashtim, Marrëveshja për koalicion, vërtetimin e Regjistrir Qendror dhe aktvendimin e gjykatës kompetente për partinë politike, që parashtrohen në shtojcë të listës së parashtruar të kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit, përkatësisht kryetarit të komunës, nëse parashtrohen në kopje, origjinali i Marrëveshjes për koalicion, vërtetimi i Regjistrir Qendror dhe aktvendimi i gjykatës kompetente për partinë politike **deponohet** në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (në tekstin e mëtejme: KSHZ).

(7) KKZ/KZQSH-ja, para konstatimit të subjektivitetit të parashtruesit të listës për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit dhe kryetarëve të komunave, Marrëveshja për koalicion, vërtetimi i Regjistrir Qendror dhe aktvendimi i gjykatës kompetente për partinë politike, i kontrollojnë me dokumentet origjinale të deponuara në KSHZ.

(8) KSHZ-ja, konfirmon se kopjet e marrëveshjeve të dorëzuara për koalicion,



(8) ДИК, потврдува дека копиите од доставените договори за коалицирање, потврдите од централниот регистар и решенијата од надлежниот суд за политичките партии, се верни на оригиналите или нотарски заверените копии кои се депонирани во ДИК со Образец – Потврда за депонирани оригинални документи издадена од страна на ДИК.

**1.3. ЛИСТИ НА КАНДИДАТ ЗА
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА И
ГРАДОТ СКОПЈЕ И ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ
ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И
ГРАДОТ СКОПЈЕ ПОДНЕСЕНИ ОД
ГРУПА ИЗБИРАЧИ**

Член 10

Ако подносител на листата на кандидати е **група избирачи**, се означува со:

- „Група избирачи“ и името и презимето на кандидатот за градоначалник на општината односно Градот Скопје и
- „Група избирачи“ и името и презимето на носителот на листата на кандидати за членови на советот на општината односно Градот Скопје.

Член 11

Кога подносител на листа на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник е група избирачи, потребно иницијативата за поднесување на предлог на кандидатската листа да ја потврдат пред подрачните одделенија или регионални канцеларии на Државната изборна комисија со важечки документ за лична идентификација, со адреса на живеење на соодветната општина за која се поднесува соодветната кандидатска листа и притоа за поддршка на истата на проширан образец да бидат потпишани најмалку два избирачи.

вртетимет е Регистрит Qendror dhe aktvendimet e gjykatës kompetente për partinë politike, janë në përputhje me origjinalet ose me kopjet e verifikuara nga noteri, që janë deponuar në KSHZ me Formularin – Vërtetimin për deponimin e dokumenteve orgjinale të lëshuar nga KSHZ-ja.

**1.3. LISTAT E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË
KOMUNËS DHE TË QYTETIT TË SHKUPIT DHE
LISTAT E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË
KËSHILLIT TË KOMUNËS DHE TË QYTETIT TË
SHKUPIT TË PARASHTRUARA NGA
GRUPI I ZGJEDHËSVE**

Neni 10

Nëse parashtruesi i listës së kandidatëve është **grup i zgjedhësve**, shënohet me:

- “Grupin e zgjedhësve” dhe emrin dhe mbiemrin e kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit dhe
- “Grupin e zgjedhësve” dhe emrin dhe mbiemrin e bartësit të listës së kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit.

Neni 11

Kur parashtruesi i listës së kandidatëve për anëtarë të Këshillit, përkatësisht listës së kandidatëve për kryetar të komunës është grup i zgjedhësve, është e nevojshme që iniciativën për paraqitjen e propozimin e listës së kandidatëve ta konfirmojnë para njërive rajonale ose zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me dokument të vlefshëm të identifikimit personal, me adresën e vendbanimit të komunës përkatëse për të cilën parashtrohet lista përkatëse e kandidatëve, dhe më pas për mbështetjen e saj në formular të përcaktuar të nënshkruhen të paktën dy zgjedhës.



Член 12

(1) Потписите на избирачите во постапката на кандидирање се собираат пред службените лица на ДИК на посебен образец.

(2) Секој избирач својот потпис може да го даде за повеќе листи на кандидати.

I.4 СОДРЖИНА НА ЛИСТАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА

Член 13

(1) Листите на кандидати, поднесени од политички партии или коалиции се поднесува на соодветен образец, усвоен од ДИК, во оригинал, и тоа:

- Листа на кандидат за Градоначалник на општината,
- Листа на кандидати за членови на Советот на општината,
- Листа на кандидат на Градоначалник на Град Скопје,
- Листа на кандидат за членови на Советот на Град Скопје.

(2) Листата на кандидат за градоначалник на општината односно Градот Скопје содржи:

- Име на општината, односно Градот Скопје за кој се врши изборот,
- Назив на листата;
- Име и симболот (ако го има) на подносителот на листата,
- име и презиме на предложениот кандидат за градоначалник со означување на неговото постојано живеалиште и ЕМБГ.

(3) Листата на кандидати за членови на советот на општината односно Градот Скопје содржи:

- Означување на советот на општината, односно Градот Скопје за кој се врши изборот;
- Назив на листата;
- Име и симболот (ако го има) на подносителот на листата,
- име и презиме на носителот на листата со означување на неговото постојано живеалиште и ЕМБГ;
- име и презиме на секој кандидат со означување на неговото постојано живеалиште и ЕМБГ и содржи онолку

Нени 12

(1) Нënshkrimet e zgjedhësve në procedurën e kandidimit mblidhen para personave zyrtarë të KSHZ-së në formular të veçantë.

(2) Çdo zgjedhës mund të japë nënshkrimin e vet për më shumë lista të kandidatëve.

I.4 PËRMBAJTJA E LISTËS QË PARASHTROHET

Нени 13

(1) Listat e kandidatëve, të parashtruara nga *partitë politike ose koalicionet* parashtrohen në formular përkatës, të miratuar nga KSHZ-ja, në origjinal, përkatësisht:

- Lista e kandidatit për kryetar të komunës,
- Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës,
- Lista e kandidatit për kryetar të Qytetit të Shkupit,
- Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit.

(2) Lista e kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit përmban:

- Emrin e komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit për të cilin bëhet zgjedhja,
- Emrin e listës;
- Emrin dhe simbolin (nëse e ka) e parashtruesit të listës,
- Emrin dhe mbiemrin e kandidatit të propozuar për kryetar të komunës me shënimin e vendbanimit të tij të përhershëm dhe NUAQ-në.

(3) Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit përmban:

- Shënimin e Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit për të cilin bëhet zgjedhja;
- Emrin e listës;
- Emrin dhe simbolin (nëse e ka) e parashtruesit të listës,
- Emrin dhe mbiemrin e bartësit të listës, me shënimin e vendbanimit të tij të përhershëm dhe NUAQ-në;



кандидати колку што се избираат членови во советот на општината односно Градот Скопје.

Член 14

(1) Листите на кандидати, поднесени од **група избирачи** се поднесува на соодветен образец, усвоен од ДИК, во оригинал, и тоа:

- Листа на кандидат за Градоначалник на општината;

- Листа на кандидат за членови на Советот на општината;

- Листа на кандидати за Градоначалник на Град Скопје;

- Листа на кандидат за членови на Советот на Град Скопје.

(2) Листа на кандидат за градоначалник на општината односно Градот Скопје содржи:

- име на општината, односно Градот Скопје за кој се предлага;

- Назив на листата;

- име на подносителот на листата;

- име и презиме на предложениот кандидат за градоначалник со означување на неговото постојано живеалиште и ЕМБГ.

(3) Кога подносител на листа на кандидат е група избирачи, листата се означува со „**група избирачи**“ и името и презимето на кандидатот.

(4) Листата на кандидати за членови на советот на општината односно Градот Скопје содржи:

- означување на советот на општината, односно Градот Скопје за кој се врши изборот;

- име на подносителот на листата;

- Назив на листата;

- име и презиме на носителот на листата со означување на неговото постојано живеалиште и ЕМБГ;

- име и презиме на секој кандидат со означување на неговото постојано живеалиште и ЕМБГ на граѓанинот и содржи онолку кандидати колку што се избираат членови во советот на општината односно Градот Скопје.

(5) Кога подносител на листа на кандидати е група избирачи, листата се означува со „**група**

- Emrin dhe mbiemrin e secilit kandidat, me shënimin e vendbanimit të tij të përhershëm dhe NUAQ-në dhe përmban aq kandidatë sa anëtarë zgjidhen në Këshillin e komunës, përkatësisht Qytetin e Shkupit.

Neni 14

(1) Listat e kandidatëve të parashtruara nga **grup zgjedhësish** parashtrohen në **formular** përkatës, të miratuar nga KSHZ-ja, në origjinal, përkatësisht:

- Lista e kandidatit për kryetar të komunës;

- Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës;

- Lista e kandidatit për kryetar të Qytetit të Shkupit;

- Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit.

(2) Lista e kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit përmban:

- Emrin e komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit për të cilin propozohet:

- Emrin e listës;

- Emrin e parashtruesit të listës;

- Emrin dhe mbiemrin e kandidatit të propozuar për kryetar të komunës me shënimin e vendbanimit të tij të përhershëm dhe NUAQ-në.

(3) Kur parashtruesi i listës së kandidatit është **grup zgjedhësish**, lista shënohet me „**grup zgjedhësish**“ dhe emrin e mbiemrin e kandidatit.

(4) Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit përmban:

- Shënimin e Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit për të cilin bëhet zgjedhja;

- Emrin e parashtruesit të listës;

- Emrin e listës;

- Emrin dhe mbiemrin e bartësit të listës, me shënimin e vendbanimit të tij të përhershëm dhe NUAQ-në;

- Emrin dhe mbiemrin e secilit kandidat, me shënimin e vendbanimit të tij të përhershëm dhe NUAQ-në e qytetarit dhe përmban aq kandidatë sa anëtarë zgjidhen në Këshillin e komunës, përkatësisht Qytetin e Shkupit.



избирачи“ и името и презимето на носителот на листата.

Член 15

Во поднесената листа на кандидати за членови на советот на општината и Градот Скопје, **најмалку 40%** од кандидатите му припаѓаат на помалку застапениот пол.

Член 16

Редоследот на кандидатите во листата на кандидати го утврдува подносителот на листата.

Член 17

(1) Листите на кандидати за членови на советот, односно листата на кандидат за градоначалник се доставуваат до надлежната изборна комисија најдоцна 35 дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) При поднесувањето на листите, доколку овластениот подносител не ги доставува лично, задолжително доставува овластување за определување на овластен претставник на подносителот на листата или негов заменик.

1.5. ПРИЛОЗИ КОН ПОДНЕСЕНИТЕ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ

Член 18

(1) Кон листите за кандидати, поднесени од политички партии се доставува:

- Потврда од надлежен суд за регистрација на политичка партија, во оригинал или копија заверена на нотар;
- Образец, Листа на кандидат за Градоначалник на општината односно Градот Скопје и/или Листа на кандидати за членови на советот на општината односно Градот Скопје, во оригинал;
- Образец, Изјава за прифаќање на кандидатура за секој кандидат од листата, во оригинал;

(5) Kur parashtuesi i listës së kandidatëve është grup zgjedhësish, lista shënohet me "grup zgjedhësish" dhe emrin e mbiemrin e bartësit të listës.

Neni 15

Në listën e parashtruar të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit, **të paktën 40%** e kandidatëve i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar.

Neni 16

Renditja e kandidatëve në listën e kandidatëve përcaktohet nga parashtruesi i listës.

Neni 17

(1) Listat e kandidatëve për anëtarë të Këshillit, përkatësisht lista e kandidatit për kryetar të komunës, i dorëzohen komisionit zgjedhor kompetent më së voni 35 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.

(2) Gjatë parashtrimit të listave, nëse parashtruesi i autorizuar nuk i dorëzon personalisht, detyrimisht dorëzon autorizim për caktimin e përfaqësuesit të autorizuar të parashtruesit të listës ose zëvendësit të tij.

1.5. SHTOJCAT NË LISTAT E PARASHTRUARA TË KANDIDATËVE

Neni 18

(1) Në listat për kandidatë, të parashtruara nga partitë politike dorëzohet:

- Vërtetimi i gjykatës kompetente për regjistrimin e secilës parti politike, në origjinal ose kopje të verifikuar nga noteri;
- Formulari, Lista e kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit dhe/ose Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit, në origjinal;
- Formulari, Deklarata për pranimin e kandidaturës për secilin kandidat të listës, në origjinal;



- Образец, Изјава за припадност на одредена заедница за секој кандидат од листата, во оригинал.

- Копија од важечка лична карта или патна исправа за секој кандидат од листата;

- Символ (ако го има), во електронска форма во *.jpg или *.tif формат на УСБ или друг погоден медиум и

- Образец, Доказ за обезбеден ЕДБ, со назнака „за изборна кампања“, во оригинал или копија заверена на нотар и

- Потврда за отворена и активирана трансакциска сметка со назнака „за изборна кампања“, во оригинал или копија заверена на нотар.

(2) Кога политичката партија, поднесува листи на кандидати во повеќе општини, оригиналите или копиите заверени на нотар од Потврдата од Централен регистар за обезбеден ЕДБ (со назнака „за изборна кампања“ и отворена трансакциска сметка), Решението од надлежниот суд за регистрација на политичката партија и симболот, се депонираат во ДИК, а во прилог на поднесените листи, до ОИК/ИКГС доставуваат копии од овие документи со прилог Образец – Потврда за депонирани оригинални документи издадена од страна на ДИК.

Член 19

(1) Кон листите за кандидати, поднесени од коалиции се доставува:

- Договор за настапување како коалиција, во оригинал или копија заверена на нотар;

- Потврда од надлежен суд за регистрација за секоја политичка партија, во оригинал или копија заверена на нотар;

- Образец, Листа на кандидат за Градоначалник на општината односно Градот Скопје и/или Листа на кандидати за членови на советот на општината односно на Градот Скопје, во оригинал;

- Formulari, Deklarata për përkatësinë e bashkësisë së caktuar për secilin kandidat të listës, në origjinal.

- Kopja e letërnjoftimit të vlefshëm ose dokumentit të udhëtimit për secilin kandidat të listës;

- Simboli (nëse e ka), në formë elektronike në formatin *.jpg ose *.tif në USB ose medium tjetër të përshtatshëm dhe

- Formulari, Dëshmia për NVT të siguruar, me shenjë „për fushatën zgjedhore“, në origjinal ose kopje të verifikuar nga noteri dhe

- Vërtetimi për llogarinë e transaksionit të hapur dhe të aktivizuar me shenjë „për fushatën zgjedhore“, në origjinal ose kopje të verifikuar nga noteri.

(2) Kur partia politike, parashtron lista të kandidatëve në më shumë komuna, origjinalet ose kopjet e verifikuara nga noteri nga Vërtetimi i Regjistrir Qendror për sigurimin e NVT-së (me shenjë „për fushatën zgjedhore“ dhe llogarinë e transaksionit të hapur), Aktvendimi i gjykatës kompetente për regjistrimin e partisë politike dhe simboli, deponohen në KSHZ, dhe në shtojcë të listave të parashtruara, në KKZ/KZQSH dorëzojnë kopje nga këto dokumente me shtojcën Formulari – Vërtetimi për dokumentet e deponuara origjinale të lëshuar nga KSHZ-ja.

Neni 19

(1) Në listat për kandidatë, të parashtruara nga koalicionet dorëzohet:

- Marrëveshja për të vepruar si koalicion, në origjinal ose kopje të verifikuar nga noteri;

- Vërtetimi i gjykatës kompetente për regjistrimin e secilës parti politike, në origjinal ose kopje të verifikuar nga noteri;

- Formulari, Lista e kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit dhe/ose Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit, në origjinal;

- Formulari, Deklarata për pranimin e kandidaturës për secilin kandidat të listës, në origjinal;



- Образец, Изјава за прифаќање на кандидатура за секој кандидат од листата, во оригинал;

- Образец, Изјава за припадност на одредена заедница за секој кандидат од листата, во оригинал.

- Копија од важечка лична карта или патна исправа за секој кандидат од листата;

- Символ (доколку го има), во електронска форма во *.jpg или формат на УСБ или друг погоден медиум и

- Образец, Доказ за обезбеден ЕДБ, со назнака „за изборна кампања“, во оригинал или копија заверена на нотар и

- Потврда за отворена и активирана трансакциска сметка со назнака „за изборна кампања“, во оригинал или копија заверена на нотар.

(2) Кога коалицијата, поднесува листи на кандидати во повеќе општини, оригиналите или копиите заверени на нотар од Потврдата од Централниот регистар за обезбеден ЕДБ (со назнака „за изборна кампања“ и отворена трансакциска сметка), Решението од надлежниот суд за регистрација на политичките партии партија и симболот, се депонираат во ДИК, а во прилог на поднесените листи, до ОИК / ИКГС доставуваат копии од овие документи со прилог Образец – Потврда за депонирани оригинални документи издадена од страна на ДИК.

Член 20

(1) Кон листите за кандидати, поднесени од група избирачи се доставува:

- Образец, Собрани потписи за листа на кандидат за градоначалник на општината односно градот Скопје и Собрани потписи за листа на кандидати за членови на советот на општината односно градот Скопје, во оригинал;

- Образец, Листа на кандидат за Градоначалник на општината односно градот Скопје и/или Листа на кандидати за членови на советот на општината односно на градот Скопје, во оригинал;

Formulari, Deklarata për përkatësinë e bashkësisë së caktuar për secilin kandidat të listës, në origjinal.

- Kopja e letërnjoftimit të vlefshëm ose dokumentit të udhëtimit për secilin kandidat të listës;

- Simboli (nëse e ka), në formë elektronike në formatin *.jpg ose USB ose medium tjetër të përshtatshëm dhe

- Formulari, Dëshmia për NVT të siguruar, me shenjë „për fushatën zgjedhore“, në origjinal ose kopje të verifikuara nga noteri dhe

- Vërtetimi për llogarinë e transaksionit të hapur dhe të aktivizuar me shenjë „për fushatën zgjedhore“, në origjinal ose kopje të verifikuara nga noteri.

(2) Kur koalicioni parashtron lista të kandidatëve në më shumë komuna, origjinalet ose kopjet e verifikuara nga noteri nga Vërtetimi i Regjistrir Qendror për sigurimin e NVT-së (me shenjë „për fushatën zgjedhore“ dhe llogarinë e transaksionit të hapur), Aktvendimi i gjykatës kompetente për regjistrimin e partisë politike dhe simboli, deponohen në KSHZ, dhe në shtojcë të listave të parashtruara, në KKZ/KZQSH dorëzojnë kopje nga këto dokumente me shtojcën Formulari – Vërtetimi për dokumentet e deponuara origjinale të lëshuar nga KSHZ-ja.

Neni 20

(2) Në listat për kandidatë, të parashtruara nga grupi i zgjedhësve, dorëzohet:

- Formulari, Nënshkrimet e mbledhura për listën e kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit dhe Nënshkrimet e mbledhura për listën e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit, në origjinal;

- Formulari, Lista e kandidatit për kryetar të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit dhe/ose Lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit, në origjinal;



- Образец, Изјава за прифаќање на кандидатура за секој кандидат од листата, во оригинал;

- Образец, Изјава за припадност на одредена заедница за секој кандидат од листата, во оригинал;

- Копија од важечка лична карта или патна исправа за секој кандидат од листата;

- Образец, Доказ за обезбеден ЕДБ, со назнака „за изборна кампања“, во оригинал или копија заверена на нотар и

- Потврда за отворена и активирана трансакциска сметка со назнака „за изборна кампања“, во оригинал или копија заверена на нотар.

- Formulari, Deklarata për pranimin e kandidaturës për secilin kandidat të listës, në origjinal;

- Formulari, Deklarata për përkatësinë e bashkësisë së caktuar për secilin kandidat të listës, në origjinal;

- Kopja e letërnjoftimit të vlefshëm ose dokumentit të udhëtimit për secilin kandidat të listës;

- Formulari, Dëshmia për NVT të siguruar, me shenjë „për fushatën zgjedhore“, në origjinal ose kopje të verifikuar nga noteri dhe

- Vërtetimi për llogarinë e transaksionit të hapur dhe të aktivizuar me shenjë „për fushatën zgjedhore“, në origjinal ose kopje të verifikuar nga noteri.

Глава II

2.1. ПРОВЕРКА НА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ

Член 21

ОИК/ИКГС по приемот на листите на кандидати, утврдува:

- дали истата е поднесена во утврдениот рок,

- дали е составена во согласност со одредбите на Изборниот законик и

- дали се доставени бараните прилози кон поднесените листи на кандидати.

Член 22

(1) Дејствијата во постапката за проверка на поднесените листи, ОИК / ИКГС ги врши по следниот редослед:

- утврдува дали листата е поднесена навремено, во рокот определен со роковникот на ДИК,

- утврдува дали листата е поднесена на образец пропишан од ДИК,

- утврдува дали листата е потпишана лично од овластениот претставник на подносителот,

- утврдува дали истиот подносител претходно нема поднесено друга листа на кандидати.

KAPITULLI II

2.1. KONTROLLI I LISTAVE TË KANDIDATËVE

Neni 21

KKZ/KZQSH-ja pas pranimin të listave të kandidatëve, konstaton:

- nëse ajo është parashtruar në afatin e përcaktuar,

- nëse është e përbërë në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor, dhe

- nëse janë dorëzuar shtojcat e kërkuara në listat e parashtruara të kandidatëve.

Neni 22

(1) Veprimet në procedurën për kontrollin e listave të parashtruara, KKZ/KZQSH-ja i bën në renditjen si në vijim:

- konstaton nëse lista është parashtruar në kohë, në afatin e përcaktuar me Kalendarin e Afateve të KSHZ-së,

- konstaton nëse lista është parashtruar në formularin e përcaktuar nga KSHZ-ja,

- konstaton nëse lista është e nënshkruar personalisht nga përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit,

- konstaton nëse parashtruesi i njëjtë nuk ka parashtruar parapakisht listë tjetër të kandidatëve.



При оваа проверка ОИК / ИКГС утврдува и дали подносителот нема поднесено листи на кандидати како дел од некоја коалиција.

(2) Утврдува за секој од кандидатите, дали не е претходно кандидиран од друг подносител на листа или дали едно исто лице е истовремено кандидирано за кандидат за градоначалник и кандидат за член на совет на општината од ист подносител.

(3) Утврдува дали со поднесената листа, подносителот ги доставил сите потребни прилози и дали прилозите се во предвидената форма и содржина:

- Неотповиклива изјава за прифаќање на кандидатурата, лично потпишана од секој кандидат, во оригинал.

- Изјава за припадност на заедница, лично потпишана од секој кандидат, во оригинал.

(4) ОИК / ИКГС задолжително внимава дали податоците од важечкиот личен документ на кандидатот целосно се совпаѓаат со впишаните податоци во поднесените кандидатски листи, изјавите за прифаќање на кандидатура и изјавите за припадност на заедницата.

(5) ОИК/ИКГС проверува преку проверка на податоците во соодветните регистри и евиденции на надлежните институции дали кандидатот:

- е државјанин на Република Северна Македонија;
- наполнил 18 години живот;
- има деловна способност;
- е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеци, чие издржување се уште не е започнато;
- се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело.

Институциите кои ги поседуваат податоците за исполнетост на условите се должни истите да ги достават во електронска форма на ОИК/ИКГС во рок од 24 часа од приемот на барањето без никаков надомест.

- дали на листата го има наведено името на општината за која е поднесена листата,

Гјатѐ кѐтиј контролли, ККЗ/КЗQSH-ја констатон edhe nëse parashtruesi nuk ka parashtruar lista të kandidatëve si pjesë të ndonjë koalicioni.

(2) Konstaton për secilin kandidat nëse nuk është kandiduar më parë nga parashtruesi tjetër i listës ose nëse i njëjti person është kandiduar njëkohësisht si kandidat për kryetar të komunës dhe kandidat për anëtar të Këshillit të komunës nga parashtruesi i njëjtë.

(3) Konstaton nëse me listën e parashtruar, parashtruesi i ka dorëzuar të gjitha shtojcat e nevojshme dhe nëse shtojcat janë në formën dhe përmbajtjen e parashikuar:

- Deklarata e parevokueshme për pranimin e kandidaturës, personalisht e nënshkruar nga secili kandidat, në origjinal.

- Deklarata për përkatësinë e bashkësisë, personalisht e nënshkruar nga secili kandidat, në origjinal.

(4) ККЗ/КЗQSH-ја detyrimisht kujdeset nëse të dhënat në dokumentin e vlefshëm personal të kandidatit përshtaten plotësisht me të dhënat e shkruara në listat e parashtruara të kandidatëve, deklaratat për pranimin e kandidaturës dhe deklaratat për përkatësinë e bashkësisë.

(5) ККЗ/КЗQSH-ја kontrollon përmes kontrollimit të të dhënave në regjistrat dhe evidencat përkatëse të institucioneve kompetente nëse kandidati:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
- ka mbushur 18 vjeç;
- ka aftësi pune;
- është dënuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me dënim të pakushtëzuar me burg mbi gjashtë muaj, vuajtja e dënimit e të cilit ende nuk ka filluar;
- është duke vuajtur dënimin me burg për kryerjen e veprës penale.

Institucionet të cilat i kanë të dhënat për përmbushjen e kushteve janë të detyruara që ato t'i dorëzojnë në formë elektronike në ККЗ/КЗQSH në afat prej 24 orëve nga pranimi i kërkesës pa kurrfarë kompensimi.



- дали листата содржи име на подносителот на листата,
- дали листата на кандидат за градоначалник има само еден кандидат,
- дали листата на кандидати за членови на совет содржи онолку кандидати колку што се избираат членови на совет во соодветната општина,
- дали во листата на кандидати за членови на совет родовата застапеност е согласно Изборниот законик и ова упатство (најмалку 40% од кандидатите да му припаѓаат на помалку застапениот пол),
- дали за секој кандидат има наведено име и презиме, неговото постојано живеалиште и ЕМБГ,
- дали секој од кандидатите има постојано живеалиште во општината каде што се кандидира, односно Градот Скопје.

(6) Копија од важечка лична карта или патна исправа на секој кандидат.

(7) За **политичките партии** - Потврда од надлежен суд за регистрација за политичка партија;

(8) За **коалиции**:

- договор за коалиција и
- копија од потврда за регистрација за секоја политичка партија која го потпишала договорот за коалиција;

(9) За групи **избирачи**:

- дали собраните потписи се на соодветен образец;
- дали образецот е заверен од овластеното лице од ДИК;

2.2. УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИВИТЕТ НА ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

Член 23

Кога подносителот на листите на кандидати е коалиција, ОИК/ИКГС го утврдува субјективитетот на коалицијата и

- несе në listë e ka theksuar emrin e komunës për të cilën është parashtruar lista,
- несе lista përmban emrin e parashtruesit të listës,
- несе lista e kandidatit për kryetar të komunës ka vetëm një kandidat,
- несе lista e kandidatëve për anëtarë të Këshillit përmban aq kandidatë sa anëtarë të Këshillit zgjidhen në komunën përkatëse,
- несе në listën e kandidatëve për anëtarë të Këshillit, përfaqësimi gjinor është në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe këtë Udhëzim (të paktën 40% e kandidatëve duhet t'i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar),
- несе për secilin kandidat është theksuar emri dhe mbiemri, vendbanimi i tij i përhershëm dhe NUAQ-ja,
- несе secili prej kandidatëve ka vendbanim të përhershëm në komunën ku kandidon, përkatësisht Qytetin e Shkupit.

(6) Kopja e letërnjoftimit të vlefshëm ose dokumentit të udhëtimit për secilin kandidat.

(7) Për **partitë politike** - Vërtetimin e gjykatës kompetente për regjistrimin e partisë politike;

(8) Për **koalicionet**:

- Marrëveshjen për koalicion dhe
- kopjen e vërtetimit të regjistrimit për secilën parti politike që e ka nënshkruar Marrëveshjen për koalicion;

(9) Për grupin e **zgjedhësve**:

- несе nënshkrimet e mbledhura janë në formularin përkatës;
- несе formulari është verifikuar nga personi i autorizuar në KSHZ;

2.2. PËRCAKTIMI I SUBJEKTIVITETIT TË PARASHTRUESIT TË LISTËS SË KANDIDATËVE

Neni 23

Kur parashtruesi i listave të kandidatëve është koalicion, KKZ/KZQSH-ja e konstaton subjektivitetin e koalicionit dhe për këtë parashtruesit të listës i lëshon vërtetim.



за тоа на подносителот на листата му издава
потврда.

Член 24

ОИК/ИКГС го утврдува
субјективитетот врз основа на:

- Договорот за коалиција и
- Приложените решенијата од надлежниот суд за регистрација на политичките партии, кои го потпишале договорот за коалиција.

Член 25

ОИК/ИКГС при утврдувањето на субјективитетот мора особено да внимава на тоа:

- дали називите на политичките партии во Договорот за коалиција се совпаѓаат со решенијата за регистрација и
- дали бројот на политичките партии наведени во Договорот за коалиција се совпаѓа со бројот на приложените решенија за регистрација.

ГЛАВА III.

3.1. ПОТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТИТЕ НА КАНДИДАТИ

Член 26

Ако ОИК/ИКГС утврди дека листата е поднесена во определениот рок, определен со роковникот на ДИК и е составена во согласност со одредбите од Изборниот законик, поднесената листа ќе ја потврди со решение веднаш, на пропишан образец.

Член 27

Ако ОИК/ИКГС утврди дека листата е поднесена ненавремено, односно по истекот на рокот определен со роковникот на ДИК, поднесената листа ќе ја отфрли со решение во рок од 24 часа од приемот на листата на пропишан образец.

Член 28

(1) Ако ОИК/ИКГС утврди дека листата е поднесена во определениот рок определен со роковникот на ДИК но во листата има одделни

Нени 24

KKZ/KZQSH-ja e konstaton
subjektivitetin në bazë të:

- Marrëveshjes për koalicion, dhe
- Aktvendimeve të parashtruara nga gjykata kompetente për regjistrimin e partive politike, që e kanë nënshkruar Marrëveshjen për koalicion.

Нени 25

KKZ/KZQSH-ja gjatë konstatimit të subjektivitetit duhet të kushtojë vëmendje të posaçme, përkatësisht:

- nëse emrat e partive politike në Marrëveshjen për koalicion përshtaten me aktvendimet për regjistrim, dhe
- nëse numri i partive politike të shënuara në Marrëveshjen për koalicion përshtatet me numrin e aktvendimeve të parashtruara për regjistrim.

KAPITULLI III

3.1. KONFIRMIMI I LISTAVE TË KANDIDATËVE

Нени 26

Nëse KKZ/KZQSH-ja konstaton se lista është parashtruar në afatin e caktuar, i përcaktuar me Kalendarin e Afateve të KSHZ-së dhe është hartuar në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor, listën e parashtruar menjëherë do ta konfirmojë me aktvendim, në formularin e përcaktuar.

Нени 27

Nëse KKZ/KZQSH-ja konstaton se lista është parashtruar jo në kohë, përkatësisht pas skadimit të afatit të caktuar me Kalendarin e Afateve të KSHZ-së, listën e parashtruar do ta refuzojë me aktvendim brenda 24 orëve nga pranimi i listës në formularin e përcaktuar.

Нени 28

(1) Nëse KKZ/KZQSH-ja konstaton se lista është parashtruar në afatin e caktuar, i përcaktuar me Kalendarin e Afateve të KSHZ-së, por në listën



неправилности, ќе го повика овластениот претставник на подносителот на листата, да ги отстранат неправилностите во рок од 48 часа од приемот на известувањето на комисијата за неправилностите.

(2) Во случај на неправилности подносителот на листа, може да го замени предложениот кандидат што не ги исполнува условите со нов кандидат во истиот рок од 48 часа и за истиот е должен самиот да ги обезбеди доказите за исполнување на условите предвидени во член 7 став (2), (3) и (4) од Изборниот законик и член 22 став (5) од ова Упатство на свој трошок.

Член 29

Ако ОИК/ИКГС утврди дека констатираните неправилности или пропусти подносителот на листата ги отстранил во рокот од 48 часа, поднесената листа ќе ја потврди со решение веднаш, на пропишан образец.

Член 30

Ако ОИК/ИКГС утврди дека констатираните неправилности или пропусти, подносителот на листата не ги отстранил во рокот од 48 часа, поднесената листа ќе ја отфрли со решение во рок од 24 часа од приемот на листите.

Член 31

(1) Против решението на ОИК/ИКГС може да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 24 часа од приемот на решението.

(2) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 24 часа од приемот на тужбата.

(3) Доставување на приговор и тужба по пошта не е дозволено.

(4) Подносителите на листа или кандидатура можат преку своите овластени претставници да поднесат писмено барање за повлекување на листата, односно кандидатурата во рок од 48 часа од донесувањето на решението за потврдување на конечните листи. Кога се работи за

ка парегулси të caktuara, do të ftojë përfaqësuesin e autorizuar të parashtruesit të listës, për t'i eliminuar parregullsitë brenda 48 orëve nga pranimi i njoftimit nga komisioni për parregullsitë.

(2) Në rast të parregullsive parashtruesi i listës mund të zëvendësojë kandidatin e propozuar që nuk i përmbush kushtet me kandidat të ri në të njëjtin afat brenda 48 orëve dhe për të është i detyruar që vetë t'i sigurojë dëshmitë për përmbushjen e kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafët (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor dhe nenin 22 paragrafi (5) të këtij Udhëzimi me shpenzimet e veta.

Neni 29

Nëse KKZ/KZQSH-ja përcakton se parregullsitë ose mangësitë e konstatuara parashtruesi i listës i ka eliminuar brenda 48 orëve, listën e parashtruar do ta konfirmojë menjëherë me aktvendim, në formularin e përcaktuar.

Neni 30

Nëse KKZ/KZQSH-ja përcakton se parregullsitë ose mangësitë e konstatuara, parashtruesi i listës nuk i ka eliminuar brenda 48 orëve, listën e parashtruar do ta refuzojë me aktvendim brenda 24 orëve nga pranimi i listave.

Neni 31

(1) Kundër aktvendimit të KKZ/KZQSH-së mund të parashtrohet padi në Gjykatën Administrative, brenda 24 orëve nga pranimi i aktvendimit.

(2) Gjykata Administrative është e detyruar të miratojë vendim brenda 24 orëve nga pranimi i padisë.

(3) Dorëzimi i kundërshtimit dhe padisë përmes postës nuk është i lejuar.

(4) Parashtruesit e listës ose kandidaturës mund nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të autorizuar të parashtrojnë kërkesë me shkrim për tërheqjen e listës, përkatësisht të kandidaturës brenda 48 orëve nga miratimi i aktvendimit për konfirmimin e listave përfundimtare. Kur bëhet fjalë për tërheqjen



повлекување на кандидатска листа истата единствено може да се повлече во целост.

e listës së kandidatëve, ajo mund të tërhiqet vetëm në tërësi.

Член 32

ОИК/ИКГС по потврдување на листите на кандидати, согласно роковите утврдени во Роковникот доставува до ДИК известување со список на потврдени листи и овластени подносител на истите, заради спроведување на ждрепката за утврдување на редоследот на листите во единствената листа на кандидат односно единствената листа на кандидати.

Neni 32

KKZ/KZQSH-ja pas konfirmimit të listave të kandidatëve, në përputhje me afatet e përcaktuara në Kalendarin e Afateve dorëzon në KSHZ njoftim me listën e listave të konfirmuara dhe parashtruesve të autorizuar të tyre, për shkak të zbatimit të shortit për përcaktimin e renditjes së listave në listën e vetme të kandidatit, përkatësisht listës së vetme të kandidatëve.

3.2. ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА КАНДИДАТ НА ПОТВРДЕНА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ЧЛЕН НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ГРАДОТ СКОПЈЕ

3.2. PROCEDURA NË RAST TË VDEKJES SË KANDIDATIT NË LISTËN E KONFIRMUAR TË KANDIDATËVE PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË KOMUNËS DHE TË QYTETIT TË SHKUPIT

Член 33

(1) Ако некој од кандидатите кои се предложени на потврдената кандидатска листа за избор на член на совет на општината и Градот Скопје умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија односно коалицијата, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со Изборниот законик, во период до 10 дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатот кој починал ќе се избрише од кандидатската листа, а кандидатот со кој е дополнета кандидатската листа ќе биде ставен на местото на кое бил предложен починатиот кандидат или ставен на последно место на кандидатската, при што во тој случај редоследот на другите кандидати од листата предложени на листата под кандидатот кој починал се поместуваат за едно место погоре.

(3) Ако кандидатот кој починал е носител на листа, листата ќе се дополни на

Neni 33

(1) Nëse ndonjë nga kandidatët që janë propozuar në listën e konfirmuar të kandidatëve për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit vdes brenda periudhës nga dita e konfirmimit të listave të kandidatëve, partia politike, përkatësisht koalicioni që e kanë propozuar atë kandidat mund të propozojë kandidat tjetër në vend të tij, e nëse është propozuar nga grupi i zgjedhësve, mund të propozojë kandidat tjetër në vend të tij pa mbledhur nënshkrime në procedurën e kandidimit të përcaktuar me Kodin Zgjedhor, në afat deri në 10 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.

(2) Kandidati që ka vdekur do të fshihet nga lista e kandidatëve, ndërsa kandidati me të cilin është plotësuar lista e kandidatëve do të vendoset në vendin ku ishte propozuar kandidati i vdekur ose do të vendoset në vendin e fundit në listën e kandidatëve, në të cilin rast renditja e kandidatëve të tjerë nga lista e propozuar në listën poshtë kandidatit të vdekur do të zhvendoset për një vend më lart.

(3) Nëse kandidati që ka vdekur është bartës i listës, lista do të plotësohet në mënyrën e



начин утврден во ставот (2) од овој член, а носител на листата ќе стане кандидатот од кандидатската листа предложен од предлагачот на листата.

(4) Кандидатската листа дополнета со нов кандидат согласно ставовите (2) и (3) на овој член се објавува на начин утврден со Изборниот законик за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на дополнувањето на кандидатската листа.

(5) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период пократок од 10 дена пред одржувањето на изборите, кандидатската листа останува во сила.

3.3. ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА КАНДИДАТ НА ПОТВРДЕНА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК

Член 34

(1) Ако некој кандидатит од потврдена кандидатска листа за избор на градоначалник на општината и Градот Скопје умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија односно коалицијата, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со Изборниот законик во период до 10 дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена на кандидатот на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи за избор на градоначалник на општината и Градот Скопје, умре во период пократок од 10 дена пред

пërcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni, ndërsa bartësi i listës do të bëhet kandidati nga lista e kandidatëve i propozuar nga propozuesi i listës.

(4) Lista e kandidatëve e plotësuar me kandidat të ri në përputhje me paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni publikohet në mënyrën e përcaktuar me Kodin Zgjedhor për publikimin e listës së vetme brenda 24 orëve nga dita e plotësimit të listës së kandidatëve.

(5) Nëse ndonjë nga kandidatët e konfirmuar në listat e kandidatëve vdes brenda periudhës më të shkurtër se 10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, lista e kandidatëve mbetet në fuqi.

3.3. PROCEDURA NË RAST TË VDEKJES SË KANIDATIT NË LISTËN E KONFIRMUAR TË KANIDATËVE PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS

Neni 34

(1) Nëse ndonjë kandidat nga lista e konfirmuar e kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit vdes brenda periudhës nga dita e konfirmimit të listave të kandidatëve, partia politike, përkatësisht koalicioni që e ka propozuar atë kandidat mund të propozojë kandidat tjetër në vend të tij, e nëse është propozuar nga grupi i zgjedhësve, mund të propozojë kandidat tjetër në vend të tij pa mbledhur nënshkrime në procedurën e kandidimit të përcaktuar me Kodin Zgjedhor brenda periudhës deri në 10 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.

(2) Lista e kandidatëve e zëvendësuar me kandidat të ri në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni publikohet në mënyrën e përcaktuar me këtë ligj për publikimin e listës së vetme brenda 24 orëve nga dita e kryerjes së ndryshimit të kandidatit në listën e kandidatëve.

(3) Nëse ndonjë nga kandidatët e konfirmuar në listat e kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit vdes në periudhën më të shkurtër se 10 ditë para mbajtjes së



одржувањето на изборите, замената на кандидатот на кандидатската листа ќе се изврши во постапка пропишана во член 67-б ставовите 1 и 2 од Изборниот законик, а надлежната изборна комисија во соработка со ДИК ќе определи поместување на датумот на одржувањето на изборите за таа општина за 14 дена.

zgjedhjeve, zëvendësimi i kandidatit në listën e kandidatëve do të kryhet në procedurën e përcaktuar në nenin 67-b, paragrafët 1 dhe 2 të Kodit Zgjedhor, ndërsa komisioni zgjedhor kompetent, në bashkëpunim me KSHZ-në, do të përcaktojë zhvendosjen e datës së mbajtjes së zgjedhjeve për atë komunë për 14 ditë.

3.4. ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОСТОЕЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

3.4. VEPRIMI NË RASTIN E EKZISTIMIT TË KONFLIKTIT TË INTERESAVE

Член 35

Neni 35

(1) Членовите на Општинската изборна комисија при потврдувањето на листи и одлучувањето по поднесените листи на кандидати се должни да внимаваат на постоење на судир на интереси и да преземат мерки за негово отстранување.

(1) Anëtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve gjatë konfirmimit të listave dhe vendimmarrjes për listat e parashtruara të kandidatëve janë të detyruar t'i kushtojnë vëmendje ekzistimit të konfliktit të interesave dhe të ndërmarrin masa për eliminimin e tij.

(2) Во случај на сомневање за постоење судир на интереси, членот на ОИК е должен да ги преземе сите неопходни мерки за да го спречи влијанието на неговиот приватен интерес врз одлучувањето по листите на кандидати и за тоа да ги извести останатите членови на Општинската изборна комисија и Државната изборна комисија.

(2) Në rast dyshimi për ekzistimin e konfliktit të interesave, anëtari i KKZ-së është i detyruar t'i ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme për të parandaluar ndikimin e interesit të tij privat në vendimmarrjen për listat e kandidatëve dhe për këtë t'i njoftojë anëtarët e tjerë të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve dhe Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

(3) Во случај на постоење на сомневање за судир на интереси, службеното лице е должно да побара мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата.

(3) Në rast të ekzistimit të dyshimit për konflikt të interesave, personi zyrtar është i detyruar të kërkojë mendim nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

(4) Ако членот на ОИК кој учествува во одлучување по листи на кандидати за кои тој или блиско лице има приватен интерес, е должен да го пријави постоењето на приватниот интерес и да се из земе пред расправата и одлучувањето, а најдоцна пред почетокот на одлучувањето.

(4) Nëse anëtari i KKZ-së i cili merr pjesë në vendimmarrjen për listat e kandidatëve në të cilat ai ose personi i afërt ka interes privat, është i detyruar të raportojë ekzistimin e interesit privat dhe të përjashtohet para diskutimit dhe vendimmarrjes, ndërsa më së voni para fillimit të vendimmarrjes.

3.3. ЕДБ И ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА СО НАЗНАКА „ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА“

3.3. NVT DHE LLOGARIA E TRANSAKSIONIT ME SHENJËN “PËR FUSHATËN ZGJEDHORE”

Член 36

Neni 36

(1) Политичката партија, коалицијата односно носителот на независната листа од

(1) Partia politike, koalicioni, përkatësisht bartësi i listës së pavarur të grupit të zgjedhësve,



група избирачи, задолжително обезбедуваат ЕДБ (единствен даночен број) со назнака „за изборна кампања“ и кај носител на платен промет во Република Македонија (банка) отвораат трансакциска сметка со назнака „за изборна кампања“ и истите не може да се користат за друга намена.

(2) Оваа активност тие ја преземаат најдоцна 48 часа по потврдување на листата за кандидати, а најрано 48 часа по распишување на изборите.

Член 37

(1) Во тој рок од 48 часа по потврдување на листата, доказот за обезбеден ЕДБ и отворената трансакциска сметка се доставува до надлежната ОИК/ИКГС, во оригинал или копија заверена на нотар.

(2) Кога политичката партија, односно коалицијата, поднесуваат листи на кандидати во повеќе општини, оригиналите од потврдата од Централниот регистар за обезбеден ЕДБ (со назнака „за изборна кампања“ и отворена трансакциона сметка) ги депонираат во ДИК, а до ОИК/ИКГС доставуваат копии со прилог Образец – Потврда за депонирани оригинални документи издадена од страна на ДИК.

Член 38

Ако политичката партија, коалицијата односно носителот на независна листа од група избирачи не обезбедат ЕДБ и не отворат трансакциска сметка, односно ако во рок од 48 часа по потврдување на листата не го достават до ОИК/ИКГС доказот за обезбеден ЕДБ и отворената трансакциска сметка, потврдената листа на кандидати, се поништува со решение на ОИК/ИКГС.

Член 39

Ова Упатство влегува во сила со денот на неговото донесување и се објавува на веб-страницата на Државната изборна комисија.

Член 40

Со донесувањето на ова Упатство престанува да важи Упатството за начинот и постапката

detyrimisht sigurojnë NVT (numrin e vetëm tatimor) me shenjën “për fushatën zgjedhore” dhe te mbajtësi i qarkullimit pagesor në Republikën e Maqedonisë (banka) hapin llogari të transaksionit me shenjën “për fushatën zgjedhore” dhe ato nuk mund të shfrytëzohen për qëllime të tjera.

(2) Këtë aktivitet ata e ndërmarrin më së voni 48 orë pas konfirmimit të listës së kandidatëve, dhe më herët 48 orë pas shpalljes së zgjedhjeve.

Neni 37

(1) Në këtë afat prej 48 orë pas konfirmimit të listës, dëshmia për NVT të siguruar dhe llogari të transaksionit të hapur dorëzohet në KKZ/KZQSH kompetent, në origjinal ose në kopje të verifikuar nga noteri.

(2) Kur partia politike, përkatësisht koalicioni, parashtrojnë lista të kandidatëve në më shumë komuna, origjinalet nga vërtetimi i Regjistrir Qendror për NVT të siguruar (me shenjën “për fushatën zgjedhore” dhe llogarinë e transaksionit të hapur) i deponojnë në KSHZ, dhe në KKZ/KZQSH dorëzojnë kopje me shtojcën Formulari – Vërtetimi për dokumentet e deponuara origjinale të lëshuar nga KSHZ-ja.

Neni 38

Nëse partia politike, koalicioni, përkatësisht bartësi i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve nuk sigurojnë NVT dhe nuk hapin llogari të transaksionit, përkatësisht nëse në afat prej 48 orë pas konfirmimit të listës nuk ia dorëzojnë KKZ/KZQSH-së dëshminë për NVT të siguruar dhe llogarinë e transaksionit të hapur, lista e konfirmuar e kandidatëve, anulohet me aktvendim të KKZ/KZQSH-së.

Neni 39

Ky Udhëzim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij dhe do të publikohet në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Neni 40

Me miratimin e këtij Udhëzimi shfuqizohet Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e

**Република Северна Македонија
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**




за поднесување, прием и потврдување на
кандидатските листи за локални избори бр.11-
1759/1 од 25.08.2021 година.

Број/Numër 08-1701/1
17.08.2025 година
Скопје /Shkup

**Republika e Maqedonisë së Veriut
KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE**

parashtrim, pranimit dhe konfirmimit të listave
të kandidatëve për zgjedhjet lokale nr. 11-1759/1
nga 25.08.2021.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE
ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETAR
Борис Кондарко



Изготвила/Përpiloi: Катерина Василевска
Одобрила/Miratoi: Ивана Костадиноска